



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

### Се нудат ли последните опции за да се предомислат оние кои сакаат да ја напуштат најголемата македонска партија на власт?

Затишје пред бура. Може ли вака да се оквалификува ситуацијата во владејачкиот Социјалдемократски сојуз? Навидум изгледа како ништо поголемо да не се случува, но реалноста е со сема поинаква, што се манифестира со нервозата која стана секојдневна појава во редовите на оваа најголема македонска партија на власт. Иако не сакаат сами на себе да си признаат, факт е дека нивниот одметнат довчерашен колега Тито Петковски им ги заплетка конците. Сдсмовците се ставени во улога на доушници на партиската централа во Скопје, имаат задача да набљудуваат и да евидентираат кој се слуша и се состанува со Петковски, но истовремено активно да работат со членството на СДСМ и на секој член да му посочуваат што би добил, а што би изгубил ако му се придружи на Тито.

Зошто им е понудена ваква можност на социјалдемократите? Дали раководството на партијата стравува дека Петковски ќе однесе голем дел од членството на СДСМ, па сега размислуваат и ги нудат последните опции за да се предомислат оние кои сакаат да ја напуштат партијата. Зна-

чи ли ова дека СДСМ е во криза и дека е дојден "нож до грло", па сега ќе се спасува она што може да се спаси. Сдсмовците многу лесно се откажаа од својот колега, без да се преиспитаат дали и каде грешат, иако Петковски важеше за исклучително значајна личност за партијата. Шест години беше претседател на Собранието. Во 1999 година СДСМ застана зад неговата кандидатура за претседателските избори. Беше потпретседател на партијата, претседателски кандидат, носител на кандидатска листа на изборите во 2002 година. Но, времето си го покажа своето, а искуството докажа дека во нашето политичко милје владее едноумието - можеш да размислуваш само онака како што размислува лидерот и никако поинаку. Во таков случај, кога сопствениот став не можеш да го изнесеш на виделина, побезболната варијанта од онаа некој да ти го "перемозокот" е да заминеш од партијата. Ова не е само пример за тоа како владее Социјалдемократскиот сојуз, истото се случува и во Либерално-демократската партија, но тоа всушност е обележје на сите партии на македонската политичка сцена.

### ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА: АКО Е ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРЖАВАТА ЌЕ КОАЛИЦИРАМ СО ПЕТКОВСКИ!

☀️ Ја најавивте новата политичка партија на центарот и ставивте крај на неизвесноста дали ќе настапите со свој или во рамките на друг политички субјект?

**ПОПОВСКА:** Јас сум еден од иницијаторите за формирање нов политички субјект на центарот, со автентична програма и со луѓе професионалци во своите области, кои би ја реализирале програмата. Ова е резултат на еден процес да им се излезе во пресрет на граѓаните кои имаат потреба за таков субјект. Мислам дека на Македонија ѝ треба автентична партија со висока демократија. Се надевам дека на еден поинаков начин ќе успееме да се организираме и дека ќе дадеме свој придонес за развојот на демократијата во земјава, а ќе можеме да ги подобриме и севкупните состојби во Македонија. Ова е тежок пат, јас сум свесна за тоа и затоа многу размислував, контактирав со многу луѓе. Меѓутоа, кога се одлучив, се одлучив затоа што политичарот нема право да го избира она што му е полесно, туку да го остварува она што е неопходно.

☀️ Каков ќе биде профилот на луѓето во новата партија?

**ПОПОВСКА:** Не би требало да има никакво ограничување. Тоа би требало да биде партија отворена за сите граѓани. Но, иницијаторите и оние кои би биле носечки столбови на партијата би биле личности кои се професионалци и стручни лица во своите области, затоа што верувам дека на Македонија ѝ треба добро и чесно владеење. Потребно е со неа да раководат луѓе со добра волја и луѓе кои ќе знаат и умеат тоа да го прават. Понекогаш во партиите среќаваме луѓе кои го имаат едниот или другиот квалитет. Но, среќаваме и луѓе кои ги имаат и двата квалитета, иако тоа е поретко. Нам ни требаат Влада и Собрание во кои ќе бидат луѓе кои ќе ги имаат и двата квалитета.

☀️ Цели на партијата?

**ПОПОВСКА:** Во Македонија да се живее поинаков живот, тоа да биде земја во која нејзините граѓани ќе бидат среќни и нема да бегаат од неа. Но, од друга страна и земја која во меѓународни рамки ќе биде почитуван партнер. Сепак, пред сè, приоритети се: да се овозможи да функционира правната држава, законите да важат за сите граѓани, да се овозможи интензивен економски развој за кој "пека" народот; да се води социјална политика според стандардите на ЕУ затоа што државата е обврзана да се грижи за своите граѓани и да им овозможи достоинствен живот.

☀️ Се пласираа информации дека неколку пати сте се сретнале со Тито Петковски. Но, не се вклучивте во неговата партија. Зошто?

**ПОПОВСКА:** Работата не е во тоа да се влезе во некоја или нечија партија. Формирањето партија е процес во кој треба да влезат луѓе кои на ист начин задоволуваат одредени идеали, задачи. Оние кои влегуваат треба да бидат дел од тоа што го градат. Моето влегување некаде би било мое позиционирање. Тоа не ми е цел. Не е проблем да се позиционирам. Имав можности теоретски гледано да исползувам разни начини за да влезам во Собранието, во крајна линија верувам дека и на независна листа би успеала. Работата е во тоа дали имаш некој кредит за кој граѓаните мислат дека го имаш, односно дали имаш право да го потрошиш само за свое позиционирање. Мислам дека тоа не е коректно и дека не е време да мислиме само на себе, туку треба да направиме максимум што можеме. Јас не знам што ќе направам, не знам колку ќе успееме со колегите со кои почнуваме да работиме. Меѓутоа, имаме обврска да се обидеме. Инаку, јас отворено ја застапувам тезата дека во Македонија политичарите треба да се обединуваат и да се

# ДА СЕ СПАСИ ОНА ШТО МОЖЕ ДА СЕ СПАСИ!

здружуваат во своето дејствување. Затоа, инсистирајќи токму на тоа, подолго се обидував тоа да го реализираме, но на крај се покажа дека има некои идеолошки разлики. Колегата формира социјалдемократска опција во која се насочуваат луѓе кои се препознаваат во неа. Од друга страна, остана потребата за многу граѓани кои таму не можеа да се видат и кои бараа опција на центарот. Во тој случај легитимна е потребата на граѓаните тоа да го направат, а легитимна е и одлуката на политичарите кои се препознаваат во таквите опции да излезат во пресрет на потребите на граѓаните. Иако, навидум беше формална работа, не можеше да се заобиколи. Секогаш има можност за соработка со оние кои на сличен начин размислуваат и дејствуваат за Македонија. Лично ќе инсистирам на таква соработка.

☀ Дали во Вашата партија ќе се препознае либерално-демократската опција, која велите Ви е најблиска, а потенциравте дека ЛДП отстапила од неа?

**ПОПОВСКА:** Тој елемент секако ќе го има. Но, таа опција ќе се надградува и со луѓето со кои заеднички ќе ја застапуваме. Главно, таа би била опција на центарот, со многу изразена внатрешна партиска демократија и со инсистирање на такво демократско однесување и надвор од партијата, во дејствувањето на лицата претставници на таа партија, затоа што мислам дека на Македонија ѝ недостасува демократија. Мислам дека последниве години има уназаднување на демократските процеси во одредени сфери и нам ни треба ново демократско почитување за да може тоа да биде успех и за демократски развој и за социјалната правда, бидејќи без демократија нема ни економски развој, не функционира државата.

☀ Ќе повлечете ли дел од незадоволните членови од ЛДП?

**ПОПОВСКА:** Кога се иницираше овој субјект намерата не беше да се повлекува некој од некаде или да се растура нешто. Едноставно тоа е опција на луѓе кои на сличен начин размислуваат за земјава. Секој може да ѝ се придружи на партијата и верувам дека ќе има луѓе кои ќе се препознаат од ЛДП. Меѓутоа, на никаков начин не се ограничува во тие рамки, партијата е отворена за сите граѓани.

☀ И Вие и Петковски важите за еминентни политичари во државата. Можно ли е да коалицирате на следните парламентарни избори?

**ПОПОВСКА:** Ако тоа го бараат потребите на државата, секако.

☀ Закажано ли е основачко собрание на партијата и кое е името?

**ПОПОВСКА:** Не е закажано. Тоа е работа на процес, изградба на нешто автентично, а во такви случаи деновите и неделите не се важни. Ќе биде што е можно поскоро за да можеме да работиме интензивно, и името е работа на процес.



Сепак, во изјавите на сдсмовците можеше да се забележи лажна скромност, како тие наводно жалат поради заминувањето на Петковски и како, според нивните толкувања, тој греша за својата одлука. Греша или не, ќе се види.

Неизвесноста и стравот од она што ќе се случува во СДСМ добива во интензитет. Работата се засилува на терен. Од една страна се активистите на СДСМ, а од друга поддржувачите на Петковски. Шпекулациите одат до таму дека и Црвенковски, шефот на државата, довчерашен лидер на СДСМ, активно работи на спасот на партијата. Всушност, така беше протолкувана неговата посета на Битола, Охрид, Ресен, Струга. Иако од неговиот кабинет коментираат дека во ниту еден случај не станувало збор за партиски состанок, "туку за средби со пријатели и соработници, на кои се разговарало за различни теми и дека по тоа што Црвенковски 14 години бил лидер на СДСМ, нормално е голем број негови пријатели да се членови на партијата", сепак информациите од теренот говорат дека на средбите станало збор и за актуелните случувања во партијата. По сè, нормално е граѓаните, а и опозицијата, која од ова може да извлече само поени за своја сметка, да се прашаат чиј претседател е Црвенковски, на државата или на СДСМ? Факт е дека постои загриженост, Бучковски веднаш по враќањето од Америка ги свика најблиските соработници да му реферираат за состојбата во СДСМ.

Петковски ги размрда социјалдемократите и ги извади работите на виделина. Иако Бучковски по своја логика ги објасни причините за заминувањето на Тито (односно дека "проблемите настанале кога Петковски не станал претседателски кандидат на изборите во 2004 година и подоцна кога не успеал да стане претседател на партијата"),

довчерашниот сдсмовец, и покрај тоа што делумно ги демантираше неговите оценки, ја посочи и другата вистина за неговото заминување. Проблемите се отвориле веднаш по победата на парламентарните избори во 2002 година. Програмата била напуштена, а бил одбиен и Титовиот предлог да се потпише платформа со ДУИ за да се утврди врз која основа ќе соработуваат.

"Ние, всушност не знаевме врз која основа соработуваме со нив, дали според онаа на партијата, онаа на коалицијата 'За' или, пак, врз основа на програмата на ДУИ. Се покажа дека соработката била само врз основа на Рамковниот договор. Проблемите се продлабочиле во 2004 година кога Хари Костов беше предложен за премиер, односно кога никој во колективното раководство на партијата не сакаше да преземе одговорност за водењето на државата, а кулминира со начинот на кој беше избран новиот претседател на СДСМ", изјави неодамна Петковски.

Без речиси никаква дискусија Претседателството на СДСМ ја констатира оставката на Петковски од членство во партијата и во нејзините органи. Наскоро и во Собранието ќе се отвори постапка за смена на Петковски од функцијата претседател на Комисијата за одбрана.

И либералдемократите постапија на ист начин како и сдсмовците. Ја констатираа оставката на Лилјана Поповска, нерасправајќи за неа. И Поповска имаше сопствен став, токму поради тоа почнаа и проблемите во ЛДП. Какво е расположението во таа партија, постои ли и таму едноумие? Поповска и Петковски решија да си ја испробаат среќата, и да го опипаат пулсот на народот. Сепак, треба да се смени тактиката на дејствување и наместо среќа, потребни се резултати. Поповска тргна во поход.